

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ" број 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006 и 160/07), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ
ДАНОЧЕН БИЛАНС ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА
ДЕЈНОСТ И ВОДАТ ДЕЛОВНИ КНИГИ
("Сл.весник на РМ" број 10/2002, 58/2002, 1/2007 и 3/2008)

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои остваруваат приходи од вршење на самостојна дејност и кои согласно со член 59 , став 1, од Законот за персонален данок на доход (во натамошниот текст: Законот), се должни да водат деловни книги.

Член 2

Обврзниците од член 1 на овој правилник составуваат годишен даночен биланс на образецот "ПДД-ДБ", кој е сопствен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи: податоци за обврзникот и за приемот на образецот, податоци преку кои се утврдува основата за пресметување на данокот, даночните олеснувања и ослободувања, данокот за плаќање, податоци за подносителот и општи напомени и упатство за пополнување на образецот "ПДД-ДБ".

Член 3

Во делот наменет за податоци за обврзникот се искажува: единствениот даночен број на обврзникот и матичниот број на обврзникот од личната карта, името и презимето, фирмата, седиштето на фирмата, како и адреса и и број на телефон/телефакс на кој може со него да се контактира.

Во горниот десен агол на образецот се искажува датум и број на приемот, даночниот период и рокот за поднесување.

Член 4

Во делот А. Утврдување на основата за пресметување на данокот на нето приходот од самостојна дејност - се искажува нето приходот односно загубата, утврдена со Билансот на приходи и расходи на образецот "Б" и се искажуваат по одделни видови сите расходи кои не се признаваат за даночни цели.

Член 5

Во делот Б. Даночни олеснувања и ослободувања - се искажуваат сите даночни олеснувања и ослободувања што се пресметуваат на основата и се искажуваат сите даночни ослободувања на пресметаниот данок.

Член 6

Во делот В. Данок за плаќање - се искажува пресметаниот годишен данок, уплатените аконтации на данокот во текот на годината за која се пресметува данокот и утврдената разлика.

Член 7

До Управата за јавни приходи и до Централниот регистар образецот од член 2 на овој правилник се поднесува, во по еден примерок, најдоцна до 15 март во наредната година.

Член 8

Образецот "ПДД-ДБ" се заменува со нов образец "ПДД-ДБ", кој е даден во прилог на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".